


<p><b>MACEDONIAN FISHING FEDERATION</b>  Add: Bulevar "Koco Racin" 75  Skopje, Republic of Macedonia  Tel/fax: +389 2 31 64 539  E.mail: <a href="mailto:macfederation@yahoo.com">macfederation@yahoo.com</a>  <a href="mailto:contact@mrf1952.mk">contact@mrf1952.mk</a>  Website: <a href="http://www.mrf1952.mk">www.mrf1952.mk</a></p>		<p><b>МАКЕДОНСКА РИБОЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА</b>  Адреса: Бул. " Кочо Рацин" 75  Скопје, Република Македонија  Тел/факс: +389 2 31 64 539  E.mail: <a href="mailto:macfederation@yahoo.com">macfederation@yahoo.com</a>  <a href="mailto:contact@mrf1952.mk">contact@mrf1952.mk</a>  Website: <a href="http://www.mrf1952.mk">www.mrf1952.mk</a></p>
--	---	---

## ПРОГРАМА

### За Прво коло КРАПСКА ЛИГА - 2019

Согласно Правилата за организирање на натпревари во спортски риболов во Република Македонија, усвоените Пропозиции и Календар за спортско-риболовни натпревари во 2019 година, **I коло** од натпреварите во **Крапска Лига** во спортски риболов, ќе се одржи од 11.04.2019 до 14.04.2019 година, **на езеро- Акумулација Паљурци.**

Организатор: Македонска Риболовна Федерација (МРФ)

Екипите (дуата) за учество во **Крапска Лига** се составени од 2 (двајца) натпреварувачи (дуо), 1 (еден) резервен натпреварувач и 1 (еден) капитен на екипата. Сите учесници мора да бидат регистрирани спортски риболовци за 2019 год., лекарско уверение, осигурување за спорт и да поседуваат спортска легитимација, како документ за идентификација.

Право на учество во Првата спортско риболовна лига во дисциплина „Крап“ имаат сите пријавени екипи (дуа), членови на РЗК кое е членка на МРФ, доколку благовремено се пријават, здружението во кое се регистрирани како спортски риболовци ја уплати годишната членарината на МРФ за 2019 година во висина од 3000 денари и ја платат пропишаната котизација за натпреварот.

Натпреварот ќе трае непрекинато 72 часа и ќе се одржи според Правилата и пропозициите за натпревари на Македонската Риболовна Федерација.

Патеката ќе биде поставена на езеро- Акумулација Паљурци во Богданци.

Дозволен е улов на видовите **крап и амур** а се бодуваат само примероците над **1 кг.** тежина.

## **ПРОГРАМ - СААТНИЦА**

### **ЧЕТВРТОК: - 11.04.2019 година**

до 08,00 часот - Пристигнување на екипите и пријавување

од 08,00 до 09,00 – Извлекување за редослед и стартни места

од 09,00 до 10,00 часот - Подготовка за пристап на патека

10,00 часот - Пристап на патека ----- прв сигнал

12,00 часот - Почеток на натпреварот ----- втор сигнал

### **НЕДЕЛА: - 14.04.2019 година**

11,45 часот - 15 мин. пред крај на натпреварот ----- трет сигнал

12,00 часот - Крај на натпреварот ----- четврти сигнал

12,15 часот - Крај на натпреварот за два кои за време на четвртоит сигнал замараат и  
вадат риба ----- петти сигнал

13,00 часот - Соопштување на резултатите.

### **СУДИСКИ КОЛЕГИУМ: (Ќе се одреди дополнително)**

Главен судија: -

Судија: -

Судија: -

Судија: -

За подетални информации сите заинтересирани можат да се јават во МРФ на тел.  
02-3164-539 секој работен ден од 07.00-15.00 часот.

**Крапска Натпреварувачка  
комисија  
Претседател:  
Александар Миловски с.р.**